

HTC TuTN II

Внимателно усовршен и до најситен детаљ, телефонот воодушевува со својата повеќенаменска употреба и напредни можности. Ви го претставуваме моделот HTC TuTN II. Во однос на димензиите, телефонот е нешто погабаритен од она на што сме навикнале, но токму таа "полност" му дава посебно чувство на моќен уред. Имено, со 110x58x18 мм телефонот одлично лежи в рака и поради добрата избалансираност на тежината неговото користење е пријатно, односно не замара кога се користи подолго време. На предната страна се наоѓа карактеристичен D-рад дојстик тастер, кој може да се движи во 5 насоки, пар софтверски копчиња, стандардна црвена и зелена слушалка, копчиња за Интернет пребарувач, електронска пошта и Windows функционален тастер. Над екранот се наоѓа предната VGA камера за видеотелефонија. На долната страна е сместен USB конекторот преку кој се поврзува со компјутер за синхронизација и полнење. Исто така, тука се слотот за microSD мемориска картичка



наоѓа и лежиштето за "пенкалцето". Десната страна е резервирана за камера копчињата, додека на левата се наоѓаат навигационото тркалце и копчето за снимање аудио забелешки. На горниот дел од задната страна се сместени 3 мегапикселната камера и вградениот GPS приемник.

LG KF750

"LG" официјално го најави лансирањето на нивниот најнов слајдер модел со камера од 5 мегапиксели. Иако сè уште не се сигурни за точното име на уредот, сепак најверојатно ќе ја носи ознаката KF750. LG KF750 ќе биде слајдер од високата класа, кој ќе користи микс од решенијата за тач навигација на моделите LG KF510 и LG KF600. 3G уредот ќе има и QVGA дисплеј, камера со резолуција од 5 мегапиксели со LED блиц, секундарна камера за видеоповици, вградена меморија од 160 MB и слот за microSD мемориска картичка. Во производството на телефонот се користени напредни материјали, како карбонски влакна за куќиштето и зајакнато и отпорно на гребење стакло за дисплејот.



NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

GOLDBÄREN

HARIBO

BERRIES

HARIBO



HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PRIMAVERA ERDBEEREN

HARIBO

Happy-Cola

HARIBO

CHNÜLLER

HARIBO

QUAXI

HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PFIRSICHEN

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА

И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67